



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракосипите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Петок, 22 август 1958
Број 26 Година XIV

Претплатата за 1958 год. изнесува
1.000 дин. Овој број чини 50 дин.
Жиро сметка број 802—11/1—698.

234.

На основа член 52 од Законот за шумите, Се-
кретаријатот за шумарство на Извршниот совет
донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДРВЕН ЈАГЛЕН ВО ШУМА

Член 1

Производство на дрвен јаглен во шума ќе се вр-
ши спрема одредбите на овој Правилник.

Член 2

Под производство на дрвен јаглен во смисла на
одредбите на овој Правилник се подразбира произ-
водство на дрвен јаглен од дрвна маса.

Член 3

Суровина за производство на дрвен јаглен е
онаа дрвна маса која не може да биде искористе-
на за преработка во други шумски производи.

Дрвната маса за производство на дрвен јаглен
се добива од:

- 1) разни чистења;
- 2) прореди;
- 3) вадење на стари стебла и кридели;
- 4) пробирки;
- 5) нерасцепливи дрвја;
- 6) опожарени шуми чија дрвна маса не може
да се користи за други цели;
- 7) отпадок при шумската експлоатација;
- 8) стебла оштетени од билни болести и шумски
штеточини (инсекти); и
- 9) редовни сечи.

Член 4

По исклучок од одредбите од претходниот член
за оправдани потреби, дрвен јаглен може да се
прави и од други видови дрвна маса (огревно др-
во), но по претходно добиена согласност од органот
надлежен за работите на шумарството на народниот
одбор на општината.

Член 5

Се забранува правење на дрвен јаглен од пла-
нински бор (кривуља).

Член 6

Местата на кои се произведува дрвен јаглен
треба да бидат чистини надвор од шуми или енкла-
ви во шуми и тоа да се:

- равни;
- наоѓаат покрај вода;
- заштитени од сталните ветрови; и
- во близина на извозни патишта.

Член 7

Големината на празниот простор (чистина) за
производство на дрвен јаглен зависи од:

- големината на жежниците;
- потребата од слободниот манипулативен про-
стор; и
- потребата од бараки, магацини и складишен
простор.

Член 8

Производството на дрвен јаглен се врши на три
начини и тоа во:

- 1) отворени дупки;
- 2) лежеки жежници; и
- 3) стоеки жежници.

Во отворените дупки се произведува ковачки
јаглен, кој се добива од лежека дрвна маса, разни
отпадоци после извршена сеча, ситен дрвен мате-
ријал, како и од преостанатата маса во опожарени
шуми.

Во лежеките и стоеките жежници се произве-
дува јаглен за индустриска и домашна потреба, кој
се добива од дрвна маса од разни чистења, прореди
и редовни сечи, како и од лежека дрвна маса.

Член 9

При производството на дрвен јаглен во отво-
рени дупки со површина од 4 м², празниот про-
стор (чистината) изнесува најмалку 150 м².

При производството на дрвен јаглен во лежеки
жежници со површина од 6—10 м², празниот про-
стор изнесува најмалку 300 м², а за лежеките
жежници со површина поголема од 10 м², празниот
простор изнесува 400 м².

При производството на дрвен јаглен во стоеки
жежници со кружна површина од 100 м², праз-
ниот простор изнесува најмалку 3.000 м² (3 дека-
ри) а за стоеките жежници со површина поголема
од 100 м², празниот простор изнесува најмалку
4.000 м² (4 декари).

Член 10

Палењето на жежниците се врши при најповол-
ни временски услови, преку ден и кога не дува
ветер.

За цело време додека жежниците горат, задол-
жително е, да непрекидно има еден или повеќе ра-
ботници за следење на процесот на согорувањето.

Член 11

Местата на кои се палат жежниците се снабде-
ни со потребни средства за гасење на пожари ка-
ко копачи, лопати, мотики, секири, канти со вода и
слично.

Член 12

Изборот на местата за палење на жежници го врши органот на управувањето со шумата, придружувајќи се на одредбите од овој Правилник.

Член 13

Кога во шумата непостои чистина предвидена со став 3 од член 9, органот на управување со шумата во согласност со органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата, може да одреди проширување на некоја постојна чистина или отворање на нова потребна за жежници од ваков вид, под услов корисникот на јагленот да се обврзе по извршувањето на работите да ја пошуми чистината и пошуменото го одгледува до неговата 10-та година, а после записнички да го предаде на управувачот на шумата

Член 14

Одобрение за производство на дрвен јаглен издава органот на управувањето со шумата за шуми во општествена сопственост, а за шуми во приватна сопственост органот на управата надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на општината.

Одобрението од претходниот став ги содржи следните елементи:

- 1) име на корисникот;
- 2) назив на шумата во која ќе се врши производството на дрвен јаглен;
- 3) назив на местата на кои ќе се врши палењето на жежниците;
- 4) вид и количина на дрвната маса од која ќе се произведува дрвен јаглен; и
- 5) времетраење на производството на дрвен јаглен.

Член 15

Евиденција за местата на кои се произведува дрвен јаглен и за количината на произведениот јаглен, за шуми во општествена сопственост, води органот на управувањето со шумата, а за приватна сопственост органот на управата надлежен за работите за шумарството на народниот одбор на општината.

Член 16

Одредбите на член 12 и 13 од овој Правилник соодветно ќе се применуваат и на приватните шуми.

Член 17

Со парична казна до 10.000 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок физичко лице кое:

- 1) употребува дрвна маса што може да биде искористена за други шумски производи (став 1 член 3);
- 2) без одобрение прави дрвен јаглен од други видови дрвна маса (член 4);
- 3) прави дрвен јаглен од планински бор (член 5);
- 4) произведува дрвен јаглен во места кои не се чистини или енклави (член 6);
- 5) произведува дрвен јаглен спротивно на начините предвидени во член 8 од овој Правилник;
- 6) при палењето на жежниците не обезбеди потребни предвидени средства за гасење на пожар (член 11);

7) при изборот на местата за палење на жежниците не се придружува по одредбите на овој Правилник (член 12).

8) проширува чистина или отвора нова чистина без согласност на органот на управување со шумата и со органот надлежен за работите на шумарството на народниот одбор на околицата (член 13).

За дејанија од претходниот став со парична казна од 10.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок стопанска организација и установа со самостојно финансирање.

За прекршоците од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација и установа со самостојно финансирање со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

За водење на административно казнената постапка против стопанска организација или установа со самостојно финансирање и одговорните лица во нив (став 2 и 3) од овој член надлежен е околицкиот судија за прекршоци.

Член 18

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 02—350
5 април 1958 година
Скопје

Секретар
за шумарство на Извршниот совет,
Инж. Борис Грујоски, с. р.

235.

На основа член 4 од Уредбата за смоларење („Службен весник на НРМ“ бр. 32/56), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

УПАТСТВО ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОГРАМА ЗА СМОЛАРЕЊЕ

I.

Програмата за смоларење од член 3 од Уредбата за смоларење се изработува по методологијата пропишана со ова Упатство.

II.

Програмата за смоларење ги опфаќа следните делови:

1. Основни податоци за објектот на програмата;
2. Шумско-стопански податоци и нивните извори; и
3. Смоларско-експлоатациони елементи.

III.

Во делот на основните податоци влегуваат следните податоци:

- а) назив, површина и географски податоци за објектот;
- б) геолошко-педолошки;
- в) орографско-хидрографски;
- г) климатски; и
- д) сообраќајни,

IV.

Во делот на шумско-стопанските податоци и нивните извори влегува следното:

- а) податоци за видовите дрвја;
- б) шумско-таксациони податоци;
- в) шумско-експлоатациони податоци; и
- г) состоинска карта на шумите во размер 1:25.000 или 1:50.000.

V.

Податоци за видови дрвја опфаќаат: видови на дрвја, типови на состоини и нивното распространување со приказ на здравствената состојба и квалитетот.

VI.

Шумско-таксационите податоци опфаќаат:

— Табеларен преглед на вкупната дрвна маса по видови и деблински разреци;

— Табеларен преглед за бројот на боровите стебла по деблински разреци за секој хектар и вкупно за целата површина.

За шумите за кои постојат шумско-уредувачки елаборати задолжително податоците се земаат од тие елаборати, а за шуми за кои не постојат шумско-уредувачки елаборати, податоците се прибираат непосредно од теренот со пробни мерења во кои процентот да се движи од 3—5% за сите видови.

На мали површини од борови шуми инвентаризација се врши со полно клупирање.

Од вкупниот број на стеблата што се предмет на смоларењето се оставаат најмалку 20% несмоларени со цел да се прати нивниот природен и фенолошки развиток.

Шуми кои се наоѓаат на карбонатна и скелетна подлога и се разредени, каде не се погодни условите за природно подмладување, со мали површини оддалечени од главни комуникации, така да експлоатацијата на дрвниот материјал не е економична, во такви шуми може да се врши долгорочно смоларење.

Шуми кои служат за научни, туристички, здравствени и естетски цели, не можат да бидат предмет на смоларење.

Во поедини одделенија на шуми каде борот во смеса со други видови дрвја, е застапен со помалу од 20%, не може да биде предмет за смоларење.

VII.

Шумско-експлоатационите податоци опфаќаат:

— податоци за количината за досегашното искористување и нивната подела по корисници (селска и индустриска); и

— начин на транспортот, пласманот на материјалите и постигнатите цени.

VIII.

Во делот на смоларско-експлоатационите елементи влегува:

- а) времетраење на смоларењето;
- б) организација и манипулација на смоларењето;
- в) временско вршење на поедини фази на смоларењето;
- г) објекти поврзани со смоларењето; и
- д) економска оправданост на смоларењето.

IX.

Смоларењето по времетраење се врши по принципот на долгорочно смоларење.

Долгорочното смоларење се врши на стебла што се предвидени за сеча во првиот десетгодишен период по шумско-уредувачкиот елаборат.

Краткорочно смоларење може да се врши на стебла што се предвидени за сеча за текуќата година, како и на стеблата кои се предвидени за сеча во наредните две години со однапред обележување на сите стебла за тој период од етатот.

X.

Организацијата и манипулацијата на смоларењето ги опфаќа систематски сите организациони и манипулативни работи околу смоларењето (осигурување на работна рака, алат, прибор, амбалаж, дотур, извоз, теренска поделба и друго).

XI.

Временско изведување на поедините фази на смоларењето опфаќа:

- 1) избор и обележување на стеблата за смоларење,
- 2) руменење,
- 3) отворање на беленици,
- 4) белење, и
- 5) собирање на смола.

XII.

Објекти поврзани со смоларењето се: смоларски алат и прибор, магазини за сместување на алатот и приборот, патеки, работнички бараки, штали, кујни и друго.

XIII.

Економската оправданост на смоларењето ги опфаќа сите економски елементи за оправданост на смоларењето во соодветното подрачје (материјални трошоци, дотур на манипулацијата, извоз, погонска режија, управно-продајна режија, амортизација, камата, социјален придонес, како и разликата помеѓу приходите и расходите од производството).

XIV.

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 02—349

1 август 1958 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

236.

На основа член 9 од Уредбата за смоларење („Службен весник на НРМ“ бр. 32/56), Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет донесува

УПАТСТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА СМОЛАРЕЊЕ

I.

Со ова Упатство се регулира начинот за вршење на смоларењето и го пропишува алатот и приборот со кој може да се врши смоларење.

II.

Под смоларење во смисла на одредбите на ова Упатство се подразбира добивање на сурова смола од борови стебла со дијаметар поголем од 30 см. мерено на градна височина.

III.

Вршењето на смоларењето опфаќа:

- A. Техника на смоларењето и
- B. Алат и прибор за вршење на смоларењето.

Техника на смоларењето

IV.

Техниката при вршењето на смоларењето ги опфаќа следните работи:

- 1) Избор на метода за смоларење;
- 2) Обележување на стеблата за смоларење;
- 3) Руменење;
- 4) Отворање на беленици;
- 5) Белење на беленици; и
- 6) Собирање, чување и отпрема на смолата.

V.

Смоларењето се врши на методи на тесни беленици (француска, пола американска, германска на кус струг и др.), широки 10 см.

Бројот на белениците на едно стебло зависи од дебелината на стеблото и тоа:

- а) стебла од 30—50 см. се смоларат со една беленица при долгорочно смоларење, а со повеќе беленици при краткорочно смоларење;
- б) стебла од 50—60 см. се смоларат со 2 беленици при долгорочно смоларење, а со повеќе беленици при краткорочно смоларење; и
- в) стебла над 60 см. со 3 беленици при долгорочно смоларење, а со повеќе беленици при краткорочно смоларење.

VI.

Стеблата за смоларење се обележуваат со реден број со нумератор или со боја.

Бројот на белениците и нивниот положај се обележуваат со кородраскач (запарач), така да ако се две беленици на едно стебло тие доаѓаат една спротив друга, а повеќе беленици се поставуваат симетрично на стеблото.

Бројот на обележените стебла и беленици се упишуваат во посебни книги (карнетки) кои ги имаат следните рубрики:

1. реден број
2. дијаметар на градна височина со две рубрики и тоа:
 - а) при бор,
 - б) бел бор.
3. број на белениците, со четири рубрики и тоа:

- а) рубрика за стебла со 1 беленица
- б) " " 2 "
- в) " " 3 "
- г) " " 4 "

Упишувањето на белениците во рубриците се врши со точка (.) или со цртица (—).

VII.

Руменењето се изведува со струг за руменење на местата одредени со кородраскачот (запарачот). Со руменењето се симнува површинскиот рапав дел од кората, со цел да се олеснат наредните фази од смоларењето. Руменената површина е поголема од површината на идната беленица.

Руменењето се изведува во време на мирување на вегетацијата, а најдоцна до 31 март.

VIII.

Отворањето на белениците почнува од најнискиот дел на подруменетата површина (од жилиштето, а се изведува со конкавно тесло (секира за белење), со струг или комбинировано со овие два алата. При отворањето на белениците по француска метода, овалниот (елипсовидниот) отвор не треба да биде поголем од 10 см.

Сливникот кој се поставува под отворената беленица е од поцинкована ламарина, или се прават патеци на самото стебло. Местото за сливникот се прави со глето.

Отворањето на беленици почнува од 15 април до 15 мај во зависност од временските услови.

IX.

Белење на беленици почнува од 1 мај до 15 октомври и се врши секој 3 до 4 дена во овој период, со тоа што при француската метода се зафаќа зона над отворената беленица во висина од 1—1,5 см. и длабочина од 4—5 мм.

Висината на француската беленица во тек на една сезона не треба да е поголема од 50 см.

X.

За првото собирање на смола служи смоларско лонче кое може да прими 300 до 500 грама смола. Лончето се поставува под сливникот, на припременото лежиште, а се прицврстува на шајка од долната страна и на сливникот од горната страна. Должина на шајката е 8—10 см. Шајката се забива во стеблото под известен агол во длабочина од 2—3 см.

За заштита на смолата од разни одпадоци лончето се покрива со дрвено капаче кое има димензии 8 x 10 или 10 x 12 см. изработено од борово дрво.

Насобраната смола во смоларското лонче која се полни за две до четири недели, се вади со дрвена лажица и се претура во рачна смоларска канџа.

Во смоларската канџа се тура само чиста смола. Насобраната смола во рачните канџи се претура во товарни смоларски канџи или буриња.

Пример и примање на смолата од работниците се врши од смоларскиот манипулант или друго одредено лице на одредено место (извозен пат, помошен склад, манипулација и др.).

Алат и прибор за вршење на смоларењето

XI.

Во смоларски алат спаѓа:

1. кородраскач за обележување на стеблата за смоларење,
 2. струг за руменење,
 3. тесло и смоларска секира,
 4. глето за сливници, и
 5. струг за отворање и белење на беленици.
- За острење на овие алати се употребуваат точила од природен или вештачки камен или егиња.

XII.

Во смоларски прибор спаѓа:

1. смоларски лончиња,
2. шајки,
3. сливници,
4. рачни смоларски канти,
5. товарни смоларски канти, и
6. буриња.

XIII.

Смоларското лонче се изработува од добра земја, добро испечено и глеѓосано. До употреба лончињата се чуваат во затворен простор за да не би се оштетиле. На терен смоларските лончиња се разнесуваат во кошови со слама. По последното собирање на смолата од лончињата, истите се поставуваат од горната страна на стеблата и тоа со отворот према земјата. Ова е нужно да се заштитат лончињата од мраз.

Вкупниот број на лончињата треба да е поголем за 10% од бројот на белениците.

XIV.

Останатите садови се изработуваат од поцинкована ламарина која не е подложна на рѓосување.

Смоларските канти се оковани во дрвени рамови.

Вон смоларската сезона, алатот и приборот, очистен и подмачкан со средства за заштита од рѓосување (машинско масло, нафта, маст и др.), се чува подреден во суви простории.

XV.

Корисниците кои веќе вршат смоларење должни се да го сообразат смоларењето со ова Упатство и Упатството за методологија за изработка на програма за смоларење.

XVI.

Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 02—351

1 август 1958 година

Скопје

Секретар

за земјоделство и шумарство
на Извршниот совет,
Методи Митевски, с. р.

237.

ОБЈАВА

**ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОЛЕГИЈАЛНИОТ ОРГАН
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА НАРОДНО
ЗДРАВЈЕ ИЗБРАНИ ОД САМОУПРАВНИТЕ
УСТАНОВИ ОДНОСНО СТРУЧНИ И ОПШТЕ-
СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ**

На основа член 15 од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија, Секретаријатот на Републичкиот совет за народно здравје објавува дека од страна на одредените управни установи односно стручни и општествени организации за членови на колегијалниот орган на републичкиот Совет за народно здравје се избрани следните преставници на тие установи односно организации и тоа:

- за претставник на Македонското лекарско друштво Д-р Љубен Савев;
- за претставник на Хигиенскиот завод Д-р Никола Георгиев;
- за претставник на Медицинскиот факултет Д-р Христо Дума;
- за претставник на средно медицински кадриви Нада Хаџимитрева;
- за претставник на Друштвото на фармацевтите Мр. Ѓорѓи Јанков;
- за претставник на Синдикатите на здравствените работници Благој Витановски;
- за претставник на Главниот одбор на Црвениот крст на НРМ Ленче Арсова;
- за претставник на Здружението на ветеринарите Д-р Илија Пиперков;
- за претставник на Сојузот на синдикатите на Југославија Д-р Душко Теодосиевски;
- за претставник на Републичкиот завод за социјално осигурување Лазар Димитровски.

Број 1633

1 јули 1958 година

Скопје

Од Секретаријатот на Советот
за народно здравје на НРМ

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за продолжување со работа на Детската болница за белодробна туберкулоза во Скопје како установа со самостојно финансирање („Службен весник на НРМ“ бр. 19/58) се поткрала долунаведената грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РА-
БОТА НА ДЕТСКАТА БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБ-
НА ТУБЕРКУЛОЗА ВО СКОПЈЕ КАКО УСТANO-
ВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ**

Точка IX од Решението гласи:

„Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Од Извршниот совет на НРМ, ИС бр. 54 од
17-VII-1958 година.

Огласен Дел**КОНКУРСИ**

На основа член 244 т. 4, чл. 245 од Законот за јавните службеници, чл. 12 и 13 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи, Конкурсната комисија при Советот за просвета на Народниот одбор на Битолска околина

распишува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места на наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи на територијата на Битолска околина

СРЕДНИ И СРЕДНО-СТРУЧНИ УЧИЛИШТА:**I. Гимназија „Јосип Броз-Тито“ — Битола**

1. Професор по француски јазик

II. Економски техникум — Битола

1. Проф. економист-книговодство.
2. Професор за математика
3. Професор за француски јазик

III. Средно медицинско учил. — Битола

1. Професор за македонски јазик
2. Професор за француски и латински јазик

IV. Ветеринарен техникум — Битола

1. Професор за франц. и лат. јазик
2. Наставник за предвојничка обука
3. Професор за историја
4. Наставник за фискултура
5. Два професори — ветеринари

V. Средно земјоделско училиште — Битола

1. Два професори — агрономи
2. Професор за македонски јазик

VI. Учителска школа — Битола

1. Професор за македонски јазик
2. Професор за историја
3. Професор за математика
4. Професор за физика
5. Професор за музика
6. Професор — агроном за земјоделство

VII. Гимназија „М. Ацев“ — Прилеп

1. Професор по македонски јазик
2. Два професори по математика
3. Два професори по физика
4. Професор по француски јазик
5. Професор по руски јазик
6. Наставник по фискултура
7. Професор по музика

VIII. Економски техникум — Прилеп

1. Два професори — економисти
2. Професор по фискултура

IX. Осумгодишно училиште „К. и Методи“ — Битола

1. Наставник по математика
2. Наставник по математика и физика
3. Наставник по биологија и хемија

X. Осумгодишно училиште „Даме Груев“ — Битола

1. Наставник по математика
2. Наставник по француски јазик
3. Наставник по музика

XI. Осумгодишно училиште „Т. Ангелески“ — Битола

1. Директор
2. Наставник по македонски јазик
3. Наставник по географија

XII. Осумгодишно училиште „Т. Паноски“ — Битола

1. Наставник по фискултура

XIII. Осумгодишно училиште „Ст. Наумов“ — Битола

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по математика и физика

XIV. Училиште за ученици во стопанството Битола

1. Директор
2. Наставник по македонски јазик
3. Наставник по предвојничка обука

XV. Осумгодишно училиште „Р. Левката“ — Прилеп

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по српски јазик
3. Два наставника по француски јазик

XVI. Осумгодишно училиште „К. Рацин“ — Прилеп

1. Наставник по српски јазик
2. Два наставн. по француски јазик
3. Наставник по српски јазик и музика
4. Наставник по историја

XVII. Осумгодишно училиште „Бр. Миладинови“ — Прилеп

1. Два наставника по македонски јазик
2. Два наставника по француски јазик

XVIII. Осумгодишно училиште „Д. Јованоски“ — Прилеп

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по македонски и руски јазик
3. Два наставника по француски јазик
4. Наставник по математика и физика

XIX. Осумгодишно училиште во с. Мало Коњари

1. Два наставника по македонски јазик
2. Наставник по француски јазик
3. Наставник по математика и физика
4. Наставник по српски јазик и други предмети
5. Наставник по историја
6. Наставник по географија
7. Наставник по биологија со други предмети

XX. Училиште за ученици во стопанство — Прилеп

1. Два наставника по македонски јазик
2. Два наставника по математика

3. Наставник по физика и хемија
4. Наставник по политичка економија

XXI. Трговска школа со практична обука — Прилеп

1. Наставник по стокознание и хигиена
2. Наставник по сметководство и кореспонденција
3. Наставник по македонски јазик
4. Наставник по книговодство
5. Наставник по политичка економија
6. Наставник по француски јазик и други предмети

XXII. Осумгодишно училиште во гр. Крушево

1. Наставник по француски јазик
2. Наставник по историја и географија
3. Стручен учител по музика
4. Стручен учител по фискултура
5. Учител за забавиште

XXIII. Осумгодишно училиште с. Д. Дивјаци

1. Управник со завршена ВПШ-романска група

XXIV. Осумгодишно училиште во с. Бач

1. Наставник по математика
2. Наставник по физика и политехника
3. Наставник по историја
4. Наставник по руски јазик

XXV. Осумгодишно училиште с. Велушина

1. Наставник по математика

XXVI. Осумгодишно училиште — с. Дихово

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по биолошка група
3. Наставник по математика и физика

XXVII. Осумгодишно училиште — с. Гавато

1. Управник со завршена ВПШ или учителска школа со положен стручен испит и најмалку три години управителска должност.
2. Наставник по историја и географија
3. Наставник по македонски и српски јазик
4. Наставник по математика и физика
5. Наставник по француски јазик
6. Наставник по биологија

XXVIII. Осумгодишно училиште — с. Цапари

1. Управник со завршена ВПШ или учителска школа и пракса од 5 години во вишите одделенија, со положен стручен испит
2. Наставник по биолошка група

XXIX. Осумгодишно училиште — с. Новаци

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по математика и физика

XXX. Осумгодишно училиште — с. Долнени

1. Наставник по историја и географија
2. Наставник по биологија и хемија

XXXI. Осумгодишно училиште — с. Дебреште

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по математика и физика
3. Наставник по историја и географија
4. Наставник по биологија и хемија

XXXII. Осумгодишно училиште — с. Костинци

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по историја и географија

3. Наставник по математика и физика
4. Наставник или учител по музика

XXXIII. Осумгодишно училиште — с. Ропотово

1. Управник со завршена ВПШ или учител со поголема практика.

XXXIV. Неполно осумгодишно училиште — с. Вранче

1. Наставник по историја и географија
2. Наставник по биологија и хемија
3. Наставник по математика и физика

XXXV. Неполно осумгодишно училиште с. Дреновиц

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по историја и географија
3. Наставник по биологија и хемија

XXXVI. Осумгодишно училиште — с. Мургашево

1. Наставник по српски јазик
2. Наставник по француски јазик
3. Стручен учител по фискултура
4. Учител за нижи одделенија

XXXVII. Осумгодишно училиште — с. Смилево

1. Наставник по руски јазик
2. Наставник по историја
3. Наставник-учител по музика

XXXVIII. Шестогодишно училиште — с. Доленци

1. Наставник по француски и македонски јазик

XXXIX. Осумгодишно училиште — с. Кривопащ.

1. Управник
2. Наставник по македонски јазик
3. Наставник по цртање
4. Наставник по музика

XI. Осумгодишно училиште с. Обршани

1. Управник
2. Наставник по македонски и српски јазик
3. Наставник по француски јазик
4. Наставник по математика

XLI. Осумгодишно училиште — с. Тополчани

1. Наставник по македонски и српски јазик
2. Наставник по француски јазик
3. Наставник по биологија

XLII. Осумгодишно училиште — с. Ивањевци

1. Управник на училиштето

XLIII. Осумгодишно училиште — с. Старавина

1. Наставник по македонски јазик
2. Наставник по српски јазик
3. Наставник по географија
4. Наставник по француски јазик

У с л о в и:

1. за сите професори факултетска спрема, соодветна струка;
2. за сите наставници завршена ВПШ — соодветна група;
3. за професори — наставници по предвојничка обука — учители со завршена учителска школа и да е резервен офицер;
4. за професорите, наставниците или стручните учители по музика — музичка академија, ВПШ или средно музичко училиште;

5. за професорите, наставниците или стручните учители по фискултура — факултетска спрема, ВПШ или средна фискултурна школа;

6. за работните места под XXI — 1, 2 и 3 — ВПШ или стручен учител по музика со над 3 години практика или средно музичко училиште;

7. за директори во Осумгодишното училиште „Т. Ангелески“ и училиштето за ученици во стопанството во Битола, завршена ВПШ и 5 години практика, или учител со положен стручен испит и 10 години практика.

Кандидатите што ќе конкурираат за гр. Битола и Прилеп, станови не се обезбедени.

За кандидатите во гр. Крушево стан обезбеден и за сите други кандидати што ќе конкурираат на работните места објавени во овој конкурс, обезбеден и ме бесплатен стан и огрев спрема постоеките законски прописи.

Пријавите со сите потребни документи: доказ за работен стаж, положен стручен испит, документ за оценување во последните две години и согласност од надлежниот орган за назначување дека е ослободен и има право да конкурира, се доставуваат непосредно на училишните одбори на училиштата за кој е распишан конкурсот, најдоцна до 25 август 1958 година.

За примените кандидати при НО на општината Мориово — с. Манастир, покрај основната и положајната плата по Законот за јавните службеници, се предвидува и одделен додаток што ќе ги донесе Извршниот совет на НРМ. Некомплетирани пријави со потребните документи нема да се земат во обзир.

**ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ
СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
НА НО НА ВИТОЛСКА ОКОЛИЈА —
ВИТОЛА**

**РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 225, на страна 643 е запишан под фирма: Угостителски дуќан „Љуботен“, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на дуќанот е: трговија со храна и безалкохолни пијалоци и ориентни слаткарски производи.

Дуќанот е основан со решението на НО на општината Тетово бр. 11759 од 10-IX-1957 год.

За раководител на дуќанот е назначен Амет Кадри Исмаили, кој заедно со Јусуф Кадри дуќанот ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/57. (1326)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 318, на страна 961 е запишана задругата под назив: Занаетчиско-терзиска услужно-конфекционна задруга „Нада Бутничошарева“, со седиште во Титов Велес. Предмет на работењето на задругата е: во својата задружна работилница да употребува напредни методи, а организирање на работа пред

норма и акордна работа од услужни струки врши само со работна рака на своите членови; со заеднички средства и заеднички труд да ја подига занаетчиската дејност на повисок степен. Ускладувајќи ја својата дејност со државното стопанско и планско производство, задругата се ангажира да изработува разна конфекција на фабрики и ангро претпријатија по производствен, услужен, инвестиционен и финансиски план, а врз основа на планските задачи што ѝ се даваат од надлежните државни органи. Својот стопански план задругата го поднесува на потврда на надлежниот орган. Набавува производствени средства, машини, алати, сировини и друго за производството на својата работилница. Своите занаетчиски услуги ги врши преку своите работилници и преку своите мајстори. Се стреми да развие трудово напреварување, ударништво, новаторство и да применува работни норми со цел на зголемување услугите и намалување на производствените трошоци, укажувајќи му на народот по тој начин услуги од добар квалитет со поефтини цени. Стручно и културно да ги издига своите членови; да прима ученици и стручно ги оспособува во занаетот од својата струка; да подига работилници, магацини и други објекти за сопствени потреби, за зајакнување и унапредување на занаетчиската дејност; се грижи за постојаното подобрување квалитетот на своите услуги, како и за проширување на асортиментот на своите услуги. На своите членови што најмногу придонесуваат за подобрување на услугите на работниот училинок, заштеда на сировини и материјали да им доделува специјални награди. Своето работење да го ускладува со работата на задругата, задружните организации и државните претпријатија.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината — Титов Велес бр. 9962 од 9-IX-1957 год.

За раководител на задругата е назначена Трендафилка Алчева, која заедно со Милица Вучелиќ, задругата ќе ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 643/57. (1325)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-V-1957 год. под рег. бр. 3, на страна 28 е запишана под фирма: Продавница на мало, со седиште во с. Сушица — Спрумица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мешана индустриска стока, животни намирници и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од Општата земјоделска задруга „V конгрес“ во с. Ново Село, а согласно со одобрението на НО на општината Ново Село бр. 2111 од 26-III-1957 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 87/57. (885)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на страна 233 е запишана под фирма: Претпријатие за производство на леб и други печива „Клас“ — Скопје — Продавница на ул. „Мирче Ацев“ бр. 39

— Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: произведува и продава леб и други печива.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 12983 од 25-IX-1957 год.

За раководител на продавницата е назначен Ивановски Луке.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 665/57. (1277)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-X-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 37 е запишана задругата под назив: Општа земјоделска задруга „Младост“, со седиште во село Орел — Св. Николе. Предмет на работењето на задругата е: откуп на селскостопански производи, преработка и реализација на готови и прехранбени производи на големо и мало; откуп на жива стока и реализација на големо и мало; откуп на овошје, зеленчук, индустриски стоки, лековити билки, маслодајни растенија и нивна реализација; набавка на индустриска стока за широка потрошувачка, агротехнички материјали за унапредување на земјоделството, семенски материјал, расова жива стока, фураж за исхрана на добитокот и реализација; вршење услуги на членовите на задругата и на индивидуалните земјоделци во селото со свои машини при орањето, вршидбата и др. Задругата ќе се занимава и со земјоделство.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Св. Николе бр. 9227 од 16-X-1957 година.

Задругата ќе ја потпишуваат управникот Стојче Нацев Лазев и касиерот Ѓорѓи Филипов Анастасов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 248/57. (1449)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 229, на страна 659 е запишан под фирма: Самостоен занаетчиски дуќан-касапница „Полог“, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: продавање на месо, преработка и месни производи.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Гостивар бр. 11278 од 27-IX-1957 година.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Кипре Трлевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 669/57. (1458)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 321, на страна 973 е запишано под фирма: Услужно земјоделско и транспортно претпријатие „Вардар“, со седиште во Гевгелија. Предмет на работењето на претпријатието е: вршење услуги во земјоделството (орање, рилање, транспорт на земјоделски производи и др.); поправка и ремонт на разни машини, трактори, камиони, коли и др.; вршење на други слични стопански услуги (електро-инсталатерска, радио-механичка, електромеханичка, пре-

мотување и поправка на електрични машини); превоз на патници и стока, трговска купопродажба на стока во внатрешен промет со моторни возила, резервни делови и прибор и електрични материјали.

Претпријатието е основано со решението на НО на општината Гевгелија бр. 7539 од 23-X-1957 год.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Никола Митров — Роман.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 509/57. (1348)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации под рег. бр. 198 на страна 543 е запишано следното: Борислав Стевчевски, досегашен раководител на Продавницата во Тетово на Фабриката за волнени ткаенини „Тодор Ципоски — „Мерџан“ — Тетово е разрешен од должност и му престанува правото раководител на продавницата.

За нов раководител е назначен Симовски Коцев Иван, согласно со решението на Фабриката бр. 9100 од 10-IX-1957 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 709/57. (1329)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 30-VIII-1957 год. од рег. бр. 23 е избришана Шивачката задруга „Напредок“, со седиште во Прилеп, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 433/57. (1334)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 28-VIII-1957 год. од рег. бр. 79 е избришан Занаетчискиот дуќан на ул. „212“ бр. 18 во Прилеп, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 426/57. (1335)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 28-VIII-1957 год. од рег. бр. 79, е избришан Занаетчискиот дуќан на ул. „11 октомври“ бр. 64 во Прилеп, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 425/57. (1336)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 28-VIII-1957 год. од рег. бр. 79 е избришан Занаетчискиот дуќан на ул. „1 мај“ во Прилеп, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 427/57. (1337)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека од регистарот на стопанските организации на 28-VIII-1957 год. од рег. бр. 79 е избришан Занаетчискиот дуќан на ул. „Присаѓанка“ бр. 1 во Прилеп, бидејќи престана со своето работење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 428/57. (1338)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 14899 од 8-XI-1956 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 192, рег. бр. 192 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Нефтенчев Лазов Цандо, со седиште во с. Ваташа. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнирациски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нефтенчев Лазов Цандо. (149/57)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 15083/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 211, рег. бр. 211 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Светозар Петровиќ, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Светозар Илиев Петровиќ. (1)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 13638/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 212, рег. бр. 212 занаетчискиот дуќан под фирма: Наланција Рамиз Саита Селими, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на наланци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамиз Саита Селими. (2)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 13293/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 213, рег. бр. 213 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Доне Тодоров Штеријевски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Доне Тодоров Штеријевски. (3)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 14193/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 214, рег. бр. 214 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Драгољуб Конев Дончевски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгољуб Конев Дончевски. (4)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 11492/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 215, рег. бр. 215 занаетчискиот дуќан под фирма: Нал-

бат Исмаил Р. Реџеповски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Р. Реџеповски. (5)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 15005/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 216, рег. бр. 216 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Предраг Петров Лазаровски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Предраг Петров Лазаровски. (6)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 16884/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 217, рег. бр. 217, занаетчискиот дуќан под фирма: Опичар Ѓорѓи Иванов Кипријановски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Иванов Кипријановски. (7)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 28837/1956 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 218, рег. бр. 218 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Мустафа Османов Акиевски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мустафа Османов Акиевски. (8)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 13294/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 219, рег. бр. 219, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димо Ѓуров Славковски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо Ѓуров Славковски. (9)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 19750/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 220 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Ѓорѓи Миланов Митковски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи Миланов Митковски. (10)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 12970/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, рег. бр. 221 занаетчискиот дуќан под фирма: Ста-

клорезач Славко Манасов Петровски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: стаклорезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко Манасов Петровски. (11)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 20331 од 24-ХП-1957 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 28 занаетчискиот дуќан под фирма: Работилница за производство на корнети, обланди, кадаиф и кори на Пано Симовски, со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 36. Предмет на работењето на работилницата е: изработка и продажба на корнети, обланди, кадаиф и кори.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пано Симовски. (12)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на НО на општината Штип бр. 4875 од 6-VI-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 266, рег. бр. 266 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Шериф Јаја Цаков, со седиште во Штип, ул. „Партизанска“ бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф Јаја Цаков. (13)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кумановска околина бр. 13676 од 26-VIII-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 8 занаетчискиот дуќан под фирма: Курчија Јован Стојанов Миленковски, со седиште во село Челопек — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: преработка на сурови кожи и изработка на разноврсни кожни облека (кожуси, капи и др.)

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Стојанов Миленковски. (14)

Врз основа на дозволата од НО на општината Ресен бр. 6/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 335, рег. бр. 335 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Кире Стевов Андоновски, со седиште во с. Царевдвор — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кире Стевов Андоновски. (15)

Врз основа на дозволата од НО на општината Ресен бр. 9/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 338, рег. бр. 338 занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Борис Јончев Џуровски, со седиште во с. Перово. Предмет на работењето на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Јончев Џуровски. (16)

Врз основа на дозволата од НО на општината Ресен бр. 8/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 337,

рег. бр. 337 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Јонче Илиев Тановски, со седиште во Ресен. Предмет на работењето на дуќанот: е изработка и продажба на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јонче Илиев Тановски. (17)

Врз основа на дозволата од НО на општината Ресен бр. 7/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 336, рег. бр. 336 занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Кани Алиевски, с. Крани — Ресен. Предмет на работењето на дуќанот е: казанџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кани Алиевски. (18)

Врз основа на дозволата од НО на општината Ресен бр. 10/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 339, рег. бр. 339, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Наум Христов Галевски, со седиште во Ресен, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Наум Христов Галевски. (19)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Битола бр. 22747/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 824, рег. бр. 51 занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Димче Методијев Атанасовски, со седиште во Битола, ул. „Раѓања“ бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Методијев Атанасовски. (20)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Орашец бр. 3607/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Киро Велев Велковски, со седиште во с. Скачковце Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Велев Велковски. (21)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на НО на општината Орашец бр. 4751/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 3 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Владе Божинов Колевски, со седиште во с. Кутли Бег. Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на народно облекло.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веле Божинов Колевски. (22)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на НО на општината Орашец бр. 5488/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 4 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Трајко Стојанов Стојчевски, со седиште во с. Скачковце — Кумановско.

Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко Стојанов Стојчевски. (23)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Берово бр. 3515/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 643 занаетчискиот дуќан под фирма: Дрворезац Димитар Г. Павловски, со седиште во с. Ратево. Предмет на работењето на дуќанот е: дрворезачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Г. Павловски. (24)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Берово бр. 6703/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 646 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Г. Брашнарски, со седиште во с. Владимирово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Г. Брашнарски. (25)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на НО на општината Кочани бр. 9624 од 5-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 31, рег. бр. 31 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Георги Димитров Михаилов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Георги Димитров Михаилов. (26)

Врз основа на дозволата од Советот за индустрија и занаетчиство на НО на општината Кочани бр. 9588 од 5-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна, 33, рег. бр. 33 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориент слаткар Сребро Зафиров Вецков, со седиште во с. Зрноци. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сребро Зафиров Вецков. (27)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Кратово бр. 7083 од 18-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 5 занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Трајче Методиев Дрнев, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Методиев Дрнев. (29)

Врз основа на дозволата од НО на Градската општина — Тетово бр. 13244/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 473, рег. бр. 473 занаетчискиот дуќан под фирма: Наландија Блаже Мишов Вељановски, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 26. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Мишов Вељановски. (30)

Врз основа на дозволата од НО на Градската општина — Тетово бр. 5578/1948 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 474, рег. бр. 474 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Идризи Мужаит Фејми, со седиште во Тетово ул. „Тодор Ципоски — Мерџан бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идризи Мужаит Фејми. (31)

Врз основа на дозволата од НО на Градската општина — Тетово бр. 18938/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 472, рег. бр. 472 занаетчискиот дуќан под фирма: Сода вода Миллица Никола Митрушеска, со седиште во Тетово, ул. „Тодор Ципоски — Мерџан“ бр. 61. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на сода вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миллица Никола Митрушеска. (32)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство на НО на општината Кратово бр. 5320 од 18-XII-1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2, рег. бр. 7 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димо Тодоров Павлов, со седиште во с. Железница. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо Тодоров Павлов. (33)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Берово бр. 1023/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 644 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Атанас Јованов Трошански, со седиште во с. Смојмирово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Јованов Трошански. (34)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на НО на општината Берово бр. 6726/1957 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 35, рег. бр. 645 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Јован Атанасов Бојчовски, с. Смојмирово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Атанасов Бојчовски. (35)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Димитар Трајковски, Скопје. (326)

Регистарска таблица Ц-6752 на мотоцикал марка ДКВ на Ауто-мото сојуз на Македонија — Земски одбор — Скопје. (827)

Здравствена легитимација бр. 20834, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Трпе Ангел Валски, Скопје. (828)

Здравствена легитимација бр. 23854, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Марија Попоска, ул. „Републиканска“ бр. 20 — Прилеп. (829)

Здравствена легитимација бр. 25406, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Васил Тодоров Алексоски, ул. „Круме Волнароски“ бр. 27 — Прилеп. (830)

Работна книшка бр. 1609, серија бр. 177812, на име Рамадан Оручи, с. Скудриње — Гостивар. (831)

Работна книшка рег. бр. 290, серија бр. 217410, издадена од Бирото за посредување на трудот во Маврово на име Мавмут Оручи, с. Скудриње — Гостивар. (832)

Здравствена легитимација бр. 6098, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Лазар Гаврилов Анчев, с. Таринци — Штипско. (833)

Здравствена легитимација бр. 8289, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијата — Пробиштип на име Александар Николов, Пробиштип — Кочани. (834)

Здравствена легитимација бр. 13750, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Рафаил Николов, ул. „Кирил и Методи“ бр. 83 — Штип. (836)

Здравствена легитимација бр. 29927, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гостивар на име Мара Карабелеска, с. Вруток — Гостивар.

Здравствена легитимација бр. 1501, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Славка Николова, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 2 — Штип. (838)

Возачка дозвола бр. 142/52 год. издадена од СВР — Битола на име Сотир Наумовски, ул. „Преспа“ бр. 9 — Битола. (839)

Сообраќајна дозвола за моторно возило „Пух-скутер“ рег. бр. 4007 на Лозарското стопанство — Петилеб општина Кукуречани — Битолско. (840)

Здравствена легитимација бр. 36198, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Ангелина Игеска, ул. „Круме Волнароски“ бр. 68 — Прилеп. (841)

Здравствена легитимација бр. 2915, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Дебар на име Сефедин Рамку, „Ибе Паликуќа“ бр. 27 — Дебар. (842)

Здравствена легитимација бр. 2158, издадена од Заводот за социјално осигурување филијала — Ресен на име Коцацкилија Реџаил, Ресен. (843)

Здравствена легитимација бр. 12563, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кавадарци на име Мара Ристова Костадинова, с. Конопиште Кавадарци. (844)

Здравствена легитимација бр. 6113, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала во Дебар на име Ферат Ферати, службеник во Техничката секција за патишта — Штип. (845)

Здравствена легитимација бр. 171603, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Јурмус Мејда Џеладин Хамит, Скопје. (846)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Атанас Божинов, Скопје. (847)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Живко Спиоров, Скопје. (848)

Диплома за завршена учителска школа — воспитен оддел през 1948 год. издадена од Учителската школа „Никола Карев“ — Скопје на име Дафина Биларска, Штип. (849)

Возачка дозвола бр. 3098 категорија „Б“ професионалец, издадена од СВР — Скопје на име Душко Негров, Скопје. (850)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Вера Велковиќ, Скопје. (851)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Борис Д. Милевски, Скопје. (852)

Здравствена легитимација бр. 99008, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Стојан Брезовски, Скопје. (853)

Свидетелство бр. 157 од 17-VII-1957 год. за завршен втори клас Ниже трговско училиште во Тетово на име Нури Асани, с. Порој — Тетовско. (854)

Уверение за отпус од државјанство на ФНРЈ под бр. 9943 од 17-VI-1957 год., досие бр. 34090 на име Фикнет Нијази Сулејманова, с. Канатларци — Битола. (855)

Здравствена легитимација бр. 55131, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Петре Рашо Пецев, с. Драчево — Скопско. (856)

Здравствена легитимација бр. 2683, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Катерина Ангелова, Скопје. (857)

Колска книшка бр. 1042, издадена од СВР — Скопје на Народниот одбор на Скопска околија — Скопје. (858)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Благоја Н. Георгиевски, Скопје. (859)

Здравствена легитимација бр. 14595, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Магда Спенџарова, Скопје. (860)

Возачка дозвола бр. 1948, издадена од СВР — Скопје на име Свето Најданоски, ул. „Бранко Петрушев“ бр. 4 — Гевгелија. (861)

Здравствена легитимација бр. 7670, издадена од Сремска Митровица на име Борислав Марковски, Скопје. (862)

Здравствена легитимација, на име Сефедин Умеровски, чувар во Претпријатието „Ауторемонт“ — Битола. (863)

Здравствена легитимација бр. 22584, издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Киро Треников Крстески, ул. „Ленин“ бр. 149 Прилеп. (864)

- Здравствена легитимација бр. 26095, на име Анести Минов Јакимоски, с. Волковија — Тетовско. (865)
- Здравствена легитимација бр. 12470, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Велјанка Лазарова Лазароска, с. Сливово — Охридско. (866)
- Здравствена легитимација бр. 10622, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кавадарци на име Павлина Прескакулева, ул. „Рајка Соколова“ бр. 6 — Кавадарци. (867)
- Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Фатима Б. Сулеманова, Скопје. (868)
- Свидетелство за завршен VП клас гимназија, издадено од Женската гимназија во Скопје на име Лилјана Бајловска, Скопје. (869)
- Здравствена легитимација бр. 142997, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Цемиле Р. Шаин, Скопје. (870)
- Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Амди Азис Авдиов, Скопје. (871)
- Работна книшка бр. 8212, серија бр. 154441, издадена од Бирото за посредување на трудот — Куманово на име Рамиз Идриз Камберовски, ул. „Јане Сандански“ бр. 35 — Куманово. (872)
- Работна книшка рег. бр. 4970, серија бр. 069824 на име Глигор Ристо Цаков, ул. „Неретва“ бр. 22 — Струмица. (873)
- Свидетелство на име Ангелина Стаматовска, учителка во с. Милетино Тетовско. (874)
- Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Ганија Рамиз Селимов, Скопје. (875)
- Здравствени легитимации издадени од Заводот за социјално осигурување — Титов Велес на име Арифа и Мирем Елмазовски, ул. „Вл. Кирков“ бр. 28 — Титов Велес. (876)
- Здравствена легитимација бр. 10518, издадена од Заводот за социјално осигурување — Гевгелија на име Марика Каракаева, ул. „Горе Велков“ бр. 2 — Гевгелија. (877)
- Здравствена легитимација бр. 10024, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Неготино на име Цандо Илов Јованов, Неготино. (878)
- Здравствена легитимација бр. 9782, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Исмаил Мустафов, Штип. (879)
- Здравствена легитимација бр. 9786, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Шукрие Мустафова, Штип. (880)
- Здравствена легитимација бр. 9786, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Фикрије Мустафова, Штип. (881)
- Здравствена легитимација бр. 9784, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Алушавет Мустафов, Штип. (882)
- Возачка дозвола бр. 300, издадена од СВР — на име Трендафил Андоновски, Скопје. (883)
- Возачка дозвола бр. 629/53 год. категорија „А“ издадена од СВР — Скопје на име Алија Фазли, Скопје. (884)
- Индекс и легитимација бр. 2438, издадени од Медицинскиот факултет — Скопје на име Никола Николов, Скопје. (885)
- Милиционерска легитимација бр. 51767/53, издадена од Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ — Скопје на име Величко Апостолов Павловски, Скопје. (886)
- Здравствена легитимација бр. 39239, на име Јордан Марков Андриевски, ул. „Доктор Раје“ бр. 11 — Битола. (887)
- Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Прилеп на име Ајша Мусовска, ул. „Дабнички Завој“ бр. 52 Прилеп. (888)
- Здравствена легитимација бр. 8, на име Димитар Тодоров Горчески, ул. „Така Бербер“ бр. 4а — Крушево. (889)
- Здравствена легитимација бр. 34294, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Десанка С. Тасиќ, ул. „Наум Охридски“ бр. 3 — Куманово. (890)
- Диплома за положен полуматурски испит, издадена од Осмолетката „Кузман Јосифовски“ во с. Радибуш на име Петар Стоименов Петковски, с. Радибуш — Кр. Паланка. (891)
- Здравствена легитимација бр. 5090, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Крива Паланка на име Благоја Станојковски, с. Мартиница — Кр. Паланка. (892)
- Здравствена легитимација бр. 747, издадена од Заводот за социјално осигурување — Охрид на име Амед Амдије, ул. „Гоце Делчев“ бр. 214 — Охрид. (893)
- Здравствена легитимација бр. 10758, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кавадарци на име Сијка Богева, ул. „Гуро Гаковик“ бр. 22 — Кавадарци. (894)
- Здравствена легитимација бр. 7916, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кавадарци на име Слобода Борова Местеникова, ул. „Браќа Досеви“ бр. 8 — Кавадарци. (895)
- Работна книшка бр. 10531, серија бр. 205866, на име Назлије Џабир Елмази, ул. „Витолска“ бр. 59 — Тетово. (896)
- Здравствена легитимација бр. 19625, издадена од Заводот за социјално осигурување — Струмица на име Зоран Илиев Горѓиев, ул. „Стиф Наумов“ бр. 32 — Струмица. (897)
- Месечна карта, издадена од Дирекцијата на железниците во Скопје на име Адеми Назим Реџеп, с. Драчево — Скопско. (898)
- Работна книшка бр. 2280, издадена од Бирото за посредување на трудот — Дебар на име Мунир Емин Дурмиши, Скопје. (899)
- Здравствена легитимација бр. 59422, издадена од Заводот за социјално осигурување — Горче Петров на име Гордана Божиновска, Г. Петров. (900)
- Здравствена легитимација бр. 23311, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Алане Цин Кучи, Скопје. (901)
- Индекс бр. 1915, издаден од Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје на име Стојан Давитков, Скопје. (902)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Нада Баџингер, Скопје. (904)

Свидетелство за завршен II клас гимназија, издадено од Осмолетката „Иво Рибар Лола“ — Скопје през 1956 год. на име Владо Василев, Скопје. (903)

Свидетелство за завршено средно техничко училиште — Геодетски отсек през 1949/1950 год., издадено од Средно техничко училиште — Скопје на име Љубен Сиљаноски, Скопје. (905)

Здравствена легитимација бр. 4344, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Олга Величковска, ул. „Среќо Пужаљка“ бр. 1 — Куманово. (907)

Здравствена легитимација на име Ангелина Настова, Опитна станица — Ресен. (907)

Здравствена легитимација бр. 5479, издадена од Заводот за социјално осигурување — Штип на име Добрила Бајрамова, ул. „Брегалица“ бр. 11 — Штип. (908)

Здравствена легитимација бр. 12968, издадена од Заводот за социјално осигурување — Битола на име Јован Митре Петровски, ул. „Драгор“ бр. 62 Битола. (909)

Здравствена легитимација бр. 9006, издадена од Заводот за социјално осигурување — Кичево на име Даница Војчева Димовска, Брод — Кичево. (910)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Кочани на име Блаже Александров Стојменов, с. Драмче — Кочани. (911)

Работна книшка бр. 21594/54, издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Дита Секулова Скопје, (912)

Здравствена легитимација бр. 170597, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Сејди К. Емири, Скопје. (913)

Свидетелство бр. 354/56 за завршен VII клас гимназија, издадено од Гимназијата во Тетово на име Мирјана Костоска, Тетово. (914)

Работна книшка бр. 71, серија бр. 076721, издадена од Бирото за посредување на трудот — Тутин на име Суљо Бектеш Шукријел, с. Орланце — Скопско. (915)

Работна книшка бр. 38926/55 год. издадена од Бирото за посредување на трудот — Скопје на име Амет Р. Раман, с. Танушевци — Скопје. (916)

Сообраќајна дозвола за моторцикл ДКВ бр. 708.237, рег. бр. М-465 издадена од Сообраќајниот отсек во Титов Велес на Месарското претпријатие „Здравје“ — Титов Велес. (917)

Здравствена легитимација бр. 26217, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала во Прилеп на име Иван Петрески, ул. „В. Љамески“

Здравствена легитимација бр. 39712, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Владо М. Коруновски, Скопје. (919)

Здравствена легитимација издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Никола Станишов, Скопје. (920)

Возачка дозвола бр. 3114 од 3-II-1958 год категорија „Б“ аматер, издадена од СВР — Скопје на име Михајло Трајковски, с. Осинчане Скопје. (921)

БИ Л А Н С
НА ЕЛЕКТРО-ДИСТРИБУТИВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СВЕТЛОСТ“, НЕГОТИНО

Ак т и в а на ден 31-XII-1957 година П а с и в а

Ред. број	Назив на позицијата	Износ	Ред. број	Назив на позицијата	Износ
А. Основни и издвоени средства			А. Извори на основните и издвоените средства		
1.	Основни средства	219,490,620	1.	Фонд на основните средства	16,724,409
2.	Инвестиции во тек	307,962	2.	Инвестиционен кредит за основни средства	—
3.	Издвоени средства и други инвестициони средства	1,719,946	3.	Разни фондови	1,984,833
Б. Обртни средства			4.	Долгорочен кредит за финансирање на инвестициите	—
4.	Вкупни обртни средства	716,235	5.	Извори за финансирањето на инвестициите	360,362
В. Средства во пресметка и друга актива			Б. Извори на обртните средства		
5.	Купувачи и други побарувања	1,256,725	6.	Банка — кредит за обртни средства	—
6.	Друга актива	127,434	7.	Фонд на обртните средства	—
			8.	Инвестиционен кредит за обртни средства	—
			9.	Пасивни временски разграничувања	—
			В. Извори на средствата во пресметка и друга пасива		
			10.	Добавувачи и други обврски	1,219,678
			11.	Друга пасива	563,419
	ВКУПНО:	26,077,364		ВКУПНО:	26,077,364

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Кирило Пандовски, Скопје. (922)

Оружен лист рег. бр. 1936, издаден од СВР — Скопје на име Саит Вељ. Елезов, с. Љуботен — Скопско. (923)

Здравствена легитимација бр. 143312, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Никола Јовановски, Скопје. (940)

Здравствена легитимација бр. 140028, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Бајрам Илијаз Емини, Скопје. (941)

Здравствена легитимација бр. 182166, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Нада Макеларска, Скопје. (942)

Возачка дозвола бр. 158, издадена од СВР — Скопје на име Стојан И. Тодоровски, Скопје. (943)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Цавид Абдију, Скопје. (944)

Здравствена легитимација бр. 134800, на име Митре С. Трајковски, с. Кучково — Скопско. (945)

Сообраќајна дозвола за камион марка „Пионер“ рег. бр. 4201, број на шасијата 12767 и број на моторот 12352 на Градежното претпријатие „Први мај“ — Прилеп. (948)

Диплома бр. 25 за завршена Средна медицинска школа, Отсек за фармацевски помошник през 1954/55 год., издадена од Средното медицинско училиште во Скопје на име Владимир Спиро Јовановски, Скопје. (1143)

Возачка дозвола за камион „Додге“ рег. бр. М-1680, носивост 0,750 тона на Фабриката за бетонски производи „Карпош“ — Ѓорче Петров. (1227)

Возачка дозвола за приколица рег. бр. М-1757, носивост 3 тона на Фабриката за бетонски производи „Карпош“ — Ѓорче Петров. (1233)

Лична карта рег. бр. 84811, серија бр. 0107121, издадена од СВР — Љубљана на име Методија Мојсов Талески, ул. „М. Цветановски“ 36 — Прилеп. (1235)

Лична карта рег. бр. 4647, серија бр. 0293210, издадена од СВР — Штип на име Душка Стојанова Габерова, ул. „248“ бр. 4 — Скопје. (2494)

Лична карта рег. бр. 9883, серија бр. 0671074, издадена од СВР — Тетово на име Борис Ануш Петковски, с. Копанце — Тетовско. (2791)

Лична карта рег. бр. 11626, серија бр. 0673454, издадена од СВР — Тетово на име Валт Шемо Мустафа, с. Непроштено — Тетовско. (2823)

Свидетелство под бр. 583 од 8-VI-1948 год. за завршен III клас учителска школа, издадено од Учителската школа во Штип на име Благородна Димкова Коцева, учителка, с. Караорман — Штипско. (924)

Здравствена легитимација бр. 9711, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала — Прилеп на име Тоца К. Серафимовска, Кеј „Први мај“ бр. 1 — Прилеп. (925)

Здравствена легитимација бр. 15754, издадена од Заводот за социјално осигурување — Филијала

— Кичево на име Невена А. Трпевска, ул. „Мирко Милевски“ — Нова Населба — Кичево. (926)

Здравствена легитимација бр. 15449, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Цедет Рамадани Селајдин, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 11 — Тетово. (927)

Здравствена легитимација бр. 20536, издадена од Заводот за социјално осигурување — Тетово на име Цауѓет Рамадани Селајдин, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 11 — Тетово. (928)

Здравствена легитимација бр. 16277, издадена од Заводот за социјално осигурување — Куманово на име Ванчо Стефановски, ул. „Иго Тричковик“ бр. 35 — Куманово. (929)

Здравствена легитимација бр. 37562, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Трпе Х. Стојанов, Скопје. (930)

Здравствена легитимација бр. 147680, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Вера Р. Костова, Скопје. (931)

Здравствена легитимација, издадена од Заводот за социјално осигурување — Скопје на име Ангел Трајковски, с. Осинчани — Скопско. (932)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат на Авто-мото друштво „Дичо Панов“ — Гевгелија под назив: Авто-мото друштво „Дичо Панов“ — Гевгелија“ се огласува за неважен. (1303)

Загубениот округли печат на Ловечкото друштво „Славишко Поле“, Ранковци — Кр. Паланка под назив: „Ловечко друштво „Славишко Поле“, с. Радибуш — Крива Паланка“ се огласува за неважен. (835)

Загубениот округли печат и штембил на Станбено-штедната задруга „Светлост“ — Скопје, под назив: Станбено-штедна задруга „Светлост“ — Скопје се огласува за неважен. (1041)

СОДРЖИНА

	Страна
234. Правилник за производство на дрвен јаглен во шума — — — — —	425
235. Упатство за методологија за изработка на програма за смоларење — — — — —	426
236. Упатство за вршење на смоларење — — — — —	428
237. Објава за членовите на колегијалниот орган на републичкиот Совет за народно здравје избрани од самоуправниите установи односно стручни и општествени организации — — — — —	429
Исправка на Решението за продолжување со работа на детската болница за белодробна туберкулоза во Скопје како установа со самостојно финансирање — — — — —	429